

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 26

Год. LXIV

Четврток, 21 февруари 2008

Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
369. Уредба за изменување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште.....	2	376. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	14
370. Уредба за изменување на Уредбата за висината на закупнината на градежно земјиште во државна сопственост кое е предмет на долготраен и времен закуп, како и начинот и постапката за наплата на закупнината за долготраен и времен закуп.....	4	377. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	15
371. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2008 година на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта.....	6	378. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	15
372. Одлука за изменување на Одлуката за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2008 година.....	6	379. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	16
373. Одлука за видот и карактеристиките на државните хартии од вредност во 2008 година.....	6	380. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	16
374. Програма за работа на Институтот за акредитација на Република Македонија за 2008 година.....	6	381. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	17
375. Програма на активности за имплементација на регионалниот развој во 2008 година.....	12	382. Правилник за условите и начинот на закопување, ископување и пренос на телото на умрено лице.....	17
		383. Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од механички вибрации.....	21
		384. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 4/2007 од 6 февруари 2008 година.....	23
		Огласен дел.....	1-56

Реони	Општини	ЗОНА Седиште на општина										ЗОНА Населени места во општините									
		Подзони					Подзони					Подзони					Подзони				
		А	Б	В	Г	Д	Е	Г	Д	Е	Г	Д	Е	Г	Д	Е	Г	Д	Е		
1	Араиново	100,00	70,00	340,00	300,00	240,00	200,00	80,00	58,00	272,00	240,00	182,00	182,00	240,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00		
2	Босилово																				
3	Брајчица																				
4	Василево																				
5	Велпани																				
6	Вранештица																				
7	Врагничште																				
8	Градо																				
9	Дебарца																				
10	Дојран																				
11	Дољени																				
12	Другово																				
13	Желино																				
14	Зарес																				
15	Зелениково	100,00	70,00	340,00	300,00	240,00	200,00	80,00	58,00	272,00	240,00	182,00	182,00	240,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00		
16	Зрновци																				
17	Илпиден																				
18	Језуовце																				
19	Боговље																				
20	Карбиња																				
21	Киче																				
22	Кривопалан																				
23	Липково																				
24	Лозово																				
25	Макево и Ростава																				
26	Морча																				
27	Новаци																				
28	Ново Село																				
29	Осломеј																				
30	Петровец																				
31	Планица																				
32	Раковце																				
33	Росоман																				
34	Сопиште																				
35	Старо Нагоричане																				
36	Студенци																				
37	Тевче																				
38	Центар Жупа																				
39	Чрча																				
40	Чешиново-Облешчево																				
41	Чучер-Сандево																				

Реон V

370.

Врз основа на член 38, став 1 и член 59 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2005 и 13/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.02.2008 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ КОЕ Е ПРЕДМЕТ НА ДОЛГОТРАЕН И ВРЕМЕН ЗАКУП, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НАПЛАТА НА ЗАКУПНИНАТА ЗА ДОЛГОТРАЕН И ВРЕМЕН ЗАКУП

Член 1

Во Уредбата за висината на закупнината на градежно земјиште во државна сопственост кое е предмет на долготраен и времен закуп, како и начинот и постапката за наплата на закупнината за долготраен и времен закуп („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/07 и 158/07), Прегледот се заменува со нов Преглед, кој е даден во прилог и е составен дел на оваа уредба.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1143/1
18 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

ПРИЛОГ

ПРЕГЛЕД
ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ КОЕ Е ПРЕДМЕТ НА ВРЕМЕН И ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП

Table with columns for Region (Репии), District (Централно подрачје), Sub-district (Подрачје), and Zone (ЗОНА). It lists various districts like Aerodrom, Butel, Gali Babla, etc., and provides numerical data for different categories (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z).

Ресни	Општини	ЗОНА Седиште на општина										ЗОНА Населени места во општините									
		Подзони					Подзони					Подзони					Подзони				
		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
Ресон V	1	Драчичово	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	2	Босилево	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	3	Брвеница	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	4	Василево	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	5	Вевчани	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	6	Вранештица	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	7	Враччиште	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	8	Градско	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	9	Дебарца	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	10	Дојран	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	11	Долнени	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	12	Другово	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	13	Желино	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	14	Зајас	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	15	Зелениково	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	16	Зрнозци	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	17	Илinden	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	18	Јегуновце	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	19	Боговиње	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	20	Карбинци	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	21	Конче	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	22	Кривопаштани	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	23	Липково	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	24	Лозово	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	25	Мааврово и Ростуша	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	26	Могила	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	27	Новаци	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	28	Ново Село	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	29	Осломеј	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	30	Петровец	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	31	Пласница	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	32	Ранковце	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	33	Росоман	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	34	Сопиште	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	35	Старо Нагоричане	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	36	Студеничани	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	37	Теварце	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	38	Центар Жупа	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	39	Чашка	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	40	Чашиново-Облешчево	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	41	Чучер-Сандево	10,00	11,00	88,00	42,00	17,00	12,00	10,00	8,00	9,00	34,00	13,00	9,00	54,00	13,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00

371.

Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/06, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2008 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2008 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2008 година на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, усвоена со Одлука на Управниот одбор на ова јавно претпријатие под бр. 02-40/2.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-469/1
29 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

372.

Врз основа на член 4 и член 5 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08 и 17/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.02.2008 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ И МЕНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА ЗА 2008 ГОДИНА**

Член 1

Во Одлуката за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/07), во Царинската тарифа која е составен дел на оваа одлука, во ОДДЕЛ V, Глава 27, во тарифниот број 2710, тарифен подброј 2710 19--Друго., по тарифниот став со тарифната ознака „2710 19 35 00“, по расчленувањето „----За други намени: „тарифниот став со тарифната ознака 2710 19 41 00 -----Со содржина на сулфур што не надминува 0,05% по маса...20...кг“, се заменува со три тарифни става со тарифни ознаки, наменување, царинска давачка и единечна мерка, кои гласат:

	----- Со содржина на сулфур што не надминува 0,05% по маса:		
2710 19 41 10	-----Со содржина на сулфур што не надминува 0,001% по маса.....	сл.	кг.
2710 19 41 30	-----Со содржина на сулфур што надминува 0,001% по маса, но не надминува 0,005% по маса.....	20	кг
2710 19 41 90	-----Друго.....	20	кг

Член 2

Во ОДДЕЛ VII, Глава 39, во тарифниот број 3926, тарифен подброј 3926 90 – Друго, во тарифниот став со тарифна ознака „3926 90 97 10 ----- Калапи за обуки“ во колоната за царинската давачка, бројот „5“ се заменува со кратенката „сл.“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-980/1
18 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

373.

Врз основа на член 18, став 4 од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.02.2008 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ВИДОТ И КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО 2008 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се уредуваат видот и карактеристиките на државните хартии од вредност кои во името на Република Македонија ќе ги издава Министерството за финансии во 2008 година.

2. Министерството за финансии во 2008 година врши нето емисија на државни хартии од вредност во максимален износ од 4.000.000.000,00 (четири милијарди) денари. На крајот на 2007 година состојбата на државните хартии од вредност е 4.956.870.000,00 (четири милијарди деветстотини педесет и шест милиони и осумстотини и седумдесет илјади) денари. Со тоа на крајот на 2008 година состојбата на државните хартии од вредност ќе биде 8.956.870.000,00 (осум милијарди деветстотини педесет и шест милиони и осумстотини и седумдесет илјади) денари.

3. Издавањето на државните хартии од вредност и нивната рочност се врши согласно календарот за планираните емисии на државните хартии од вредност кој го утврдува и објавува Министерството за финансии на почетокот на периодот за кој се однесува.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1037/1
18 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

374.

Согласно член 13 од Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/02), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.01.2008 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА**

I. Вовед

Врз основа на Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/02 год.) и Одлуката за основање на ИАРМ на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/03 год.), основан е Институт за акредитација на Република Македонија - ИАРМ.

Со Законот за акредитација се уредува основањето, организацијата и работењето на македонскиот институт за акредитација како јавна установа која ги врши работите и задачите на национален акредитациски сервис, како и постапките за акредитирање врз основа на овој и други закони, како и надзор над исполнувањето на барањата за акредитација.

ИАРМ е јавна установа и има својство на правно лице, а работите кои ги врши немаат за цел остварување на добивка.

Акредитационите постапки кои ги спроведува ИАРМ особено се однесуваат на акредитација на:

- лаборатории за тестирање и калибрација,
- медицински лаборатории,
- тела кои вршат сертификација на производи,
- тела кои вршат сертификација на системи за управување со квалитетот,
- тела кои вршат сертификација на системи за заштита на животна средина и природа,
- тела кои вршат сертификација на лица (персонал),
- тела кои вршат надзор (инспекциски тела).

Во јули 2002 година Собранието на Република Македонија ги донесе:

- Закон за стандардизација ("Службен весник на Република Македонија" бр.54/02 год.),
- Закон за метрологијата ("Службен весник на Република Македонија" бр.55/02 год.),
- Закон за акредитација ("Службен весник на Република Македонија" бр.54/02 год.) и
- Закон за безбедност на производите ("Службен весник на Република Македонија" бр.33/06 год.).

Врз основа на овој сет на закони, поранешната Служба за стандардизација и метрологија (Завод за стандардизација и метрологија), се трансформира во три институции, и тоа:

- Биро за метрологија, како орган во состав на Министерството за економија, со својство на правно лице,
- Институт за стандардизација на Република Македонија, како јавна установа, со својство на правно лице, и
- Институт за акредитација на Република Македонија, како јавна установа, со својство на правно лице.

Акредитацијата е постапка со која формално се потврдува способноста за извршување на одредени задачи. Со постапката за акредитација се опфатени лабораториите, сертификационите тела за сертификација на производи, системи и персонал и инспекциските тела. Тие можат да бидат самостојни или составен дел на поголеми системи. Основа за работа во областа на акредитирање, тестирање, сертификација и инспекција се стандардите од серијата EN 45000 односно ISO 17000.

Акредитацијата се спроведува на барање на домашни и странски правни и физички лица, а се темели врз основа на Законот за акредитација и други закони и во согласност со барањата во соодветните национални, европски и меѓународни стандарди и документи на националните, европските и меѓународните организации.

Во принцип акредитацијата има доброволен карактер и на недискриминаторски начин е достапна до секоја странка која ќе поднесе барање за акредитација. За изведување на тестирање, сертификација и инспекција во регулирана област, акредитацијата е основа за добивање овластување од страна на министерствата.

ИАРМ членува и ја претставува Република Македонија во европските и меѓународните организации од областа на акредитацијата, соработува со нив и учествува во нивната работа.

Во август 2005 година, Владата на Република Македонија ја усвои „Националната политика во областа на акредитација“ со која се утврдени главните задачи и цели, како и начинот на финансирање и акциониот план за нејзино реализирање. Исто така, во Јуни 2007 година, Владата на Република Македонија ја усвои „Програмата за поттикнување на инвестиции во Република Македонија 2007-2010“ во која се дадени дел од активностите на ИАРМ.

Согласно со чл.13 став 1 од Законот за акредитација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 54/02 год.), заради извршување на работите и задачите на ИАРМ, Владата на Република Македонија на предлог на ИАРМ донесува годишна програма за работа.

II. Програма за работа на ИАРМ за 2008 година

Главна цел на ИАРМ е да се воспостави и примени систем на акредитација кој на телата за оценка на сообразност (сертификациските тела за сертификација на производи, системи, персонал, лаборатории за тестирање и калибрација и инспекциски тела) ќе им обезбеди доверба и компетентност и ќе придонесе да се намалат бариерите во трговијата за домашните производи (стопанството) на пазарите во Европа и светот.

За остварување на оваа цел ИАРМ:

- ги менаџира и координира акредитационите активности во Република Македонија следејќи ги европските и меѓународните принципи и пракса,
- менаџира при дефинирање на статусот (права и должности на пазарот на услуги) на акредитираните тела,
- ги промовира извештаите и/или сертификатите кои ги издаваат телата за оценка на сообразност акредитирани од ИАРМ и се залага за потпишување на договор за взаемно признавање во рамки на ЕА,
- развива соодветен процес и пракса за акредитација базирани на европските / меѓународните стандарди и упатства,
- активно соработува со европските и меѓународните организации за акредитација,
- постојано се залага за олеснување на глобалната трговија преку прифаќање на резултатите на акредитираните тела за оценка на сообразност,
- дава техничка поддршка на министерствата при имплементација на директивите,
- менаџирање во етапите на усогласување на документацијата на ИАРМ со законските, подзаконските и другите акти, и
- со својата работа се стреми да стекне поголема доверба кај заинтересираните страни.

Со оваа програма за работа на ИАРМ за 2008 година во целост се опфатени главните задачи и цели на Националната политика во областа на акредитацијата, што Владата на Република Македонија ја усвои во август 2005 година, како и активностите предвидени во Акциониот план за реализација на Проектот „Реформа на деловното опкружување и институционално зајакнување“ – БЕРИС.

Национален систем за акредитација

Задача:	Воспоставување и одржување ефикасен систем на акредитација во Република Македонија согласно Законот за акредитација ("Службен весник на Република Македонија", бр.54/2002 год.) и стандардот ISO/IEC 17011
Мерка:	Систематска анализа на потребите за акредитација
Активности:	Активирање на сите расположиви потенцијали (оценувачи и експерти од Република Македонија, експерти и оценувачи од странство)
Рок:	Континуирано
Надлежен за реализација:	ИАРМ
Цели кои треба да се постигнат:	Развој на соодветен систем за акредитација и оптимална организација согласно специфичните потреби на Република Македонија. Експедитивност при изведување на процедурата за акредитација од пријава до доделување на сертификат за акредитација. Предвиден период од една година.

Предвидени активности

За воспоставување и одржување на ефикасен Национален систем на акредитација согласно Законот за акредитација ("Службен весник на Република Македонија", бр.54/2002 год.) и стандардот ISO/IEC 17011, потребно е да се обезбедат средства за следните предвидени активности на ИАРМ:

1. Статус на акредитираните тела

Задача:	Дефинирање статус на акредитираните тела во законската регулатива во Република Македонија. Еднозначно определени права и должности на акредитираните тела на пазарот на услуги во Република Македонија и пошироко.
Мерка:	Превземање водечка улога при дефинирање на статусот на акредитираните тела. Проучување на недоследностите во законските акти.
Активности:	Воспоставување соработка со Бирото за метрологија и Институтот за стандардизација, како и соодветните министерства.
Рок:	Веднаш
Надлежен за реализација:	ИАРМ
Цели кои треба да се постигнат:	- Нормално и непречено работење на ИАРМ - Зголемен интерес за добивање статус на акредитирано тело. - Нормално, непречено и еднозначно дефинирано работење на акредитираните тела на пазарот на услуги.

2. Тековно работење

Задача:	Покривање на трошоците за нормално работење на ИАРМ
Мерка:	Обезбедување на соодветни средства од Буџетот и од сопствени приходи
Активности:	- Редовни надзори на веќе акредитираните тела, кој се вкупно 17 досега. - Акредитација на нови тела врз основа на нивна поднесена апликација за акредитирање, очекувани 20 нови акредитации за 2008 година. - Реконструкција и адаптација на Тренинг Центарот на ИАРМ - Набавка на нова комјутерска опрема за тековно работење и за опремување на Тренинг Центарот со комјутери и ентериер (работни маси, столици, ормари, работни табли и сл.) - Отпочнување на користење на Проектот BERIS, компонента MSTQ (Метрологија, Стандардизација, Тестирање, Квалитет), подкомпонента – акредитација, активност – изработка на Data Management Software - Учество во CARDS, GTZ и TAIEХ обуки, како и учество на други обуки во организација на Европските комисии.
Рок:	континуирано
Надлежен за реализација:	ИАРМ
Цели кои треба да се постигнат:	- Нормално и непречено работење на ИАРМ - Нормално релаизирање на Проектот BERIS, компонента MSTQ, подкомпонента – акредитација, активност - трансфер на знаење и MACAB

3. Човечки ресурси – постојано вработени

Задача:	Оптимална организација, способна навремено да ги идентификува потребите за акредитација во Република Македонија и која ќе ги ангажира сите расположиви човечки ресурси од Република Македонија. Оваа компонента посебно е потенцирана во Извештајот на Европската унија за 2007 година и во Извештајот на комисијата од Светска банка.
Мерка:	Доволен број добро обучен кадар
Активности:	- Вработување на 5 стручни лица во ИАРМ и нивна обука - Отпочнување на користење на Проектот BERIS, компонента MSTQ, подкомпонента – акредитација, активност – трансфер на знаење
Рок:	Во однос на нови вработувања, февруари 2008 Во однос на трансфер на знаење, континуирано
Надлежен за реализација:	ИАРМ во соработка со Владата на Република Македонија и министерството за финансии
Цели кои треба да се постигнат:	Ефикасно и ефективно координирање на постапката за акредитација, како и подобрување на безбедноста и квалитетот на производите и услугите

4. Човечки ресурси – пул на оценувачи

Задача:	Доволен број на истренирани оценувачи, интерни оценувачи кај клиентите, како и зајакнување на соодветното знаење за користење на ТОС
Мерка:	Ангажирање на сите расположиви човечки ресурси од Република Македонија
Активности:	<ul style="list-style-type: none"> - Обуки за оценувачи, како и на другите целни групи (регулатори, органи за надзор на пазарот, потенцијални клиенти) - Отпочнување на користење на Проектот BERIS, компонентата MSTQ, подкомпонента – акредитација, активност – трансфер на знаење
Рок:	Континуирано
Надлежен за реализација:	ИАРМ
Цели кои треба да се постигнат:	Оценувањето да биде изведено со учество на најмалку 80% на домашни оценувачи, подобрување на безбедноста и квалитетот на производите и услугите

5. Меѓународна и регионална соработка

Задача:	Учество во работата на европските и меѓународните организации за акредитација и застапување на интересите на Република Македонија во нив.
Мерка:	Зачленување во IAF и ILAC
Активности:	<ul style="list-style-type: none"> - Во ноември 2007 ИАРМ стана полноправна членка на ЕА. - Како полноправни членки на ЕА, задолжително е учеството на претставници од ИАРМ на двете годишни собранија на ЕА и двата состанока на MAC комитетот (ЕА - Multilateral Agreement Committee) во 2008 година. - За едуцирање на нашите кадри, како и за следење на најновите случувања во областа на акредитацијата во Европа, неопходно е учество на претставници од ИАРМ на работилниците организирани од страна на Комитетите на ЕА (Laboratory Committee, Certification Committee, Inspection Committee, Communication and Publication Committee). - За продолжување на меѓународната афирмација на ИАРМ, предвидено е аплицирање за членство во меѓународните организации за акредитација ILAC и IAF, како и учество на претставник на ИАРМ на годишните собранија на ILAC и IAF во 2008 година. - Навремено плаќање членарина во ЕА и останатите меѓународни организации каде членува и треба активно да учествува ИАРМ. - Отпочнување на користење на Проектот BERIS, компонентата MSTQ, подкомпонента – акредитација, активност – учество на меѓународни случувања.
Рок:	Континуирано до целосна реализација
Надлежен за реализација:	ИАРМ
Цели кои треба да се постигнат:	<ul style="list-style-type: none"> - Зачленување во ILAC и IAF - Потпишување на договор за меѓусебно признавање на резултатите во рамките на ЕА (Multi Lateral Agreement - MLA) - Потпишување на договор за меѓусебно признавање на резултати во рамки на ILAC и IAF (MRA)

6. Билатерална соработка

Задача:	Воспоставување на соработка со релевантни институции од регионот (Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, Словенија, Србија, Црна Гора, Турција, Хрватска)
Мерка:	Припремени од страна на ИАРМ предлог договори за соработка
Активности:	Да се воспостави соработка и потпише договор за соработка
Рок:	Континуирано
Надлежен за реализација:	ИАРМ
Цели кои треба да се постигнат:	Размена на искуства, експерти и оценувачи на регионално ниво што ќе придонесе за изграба на ефикасен систем за акредитација во Република Македонија

7. Соработка со други институции во Република Македонија

Задача:	Соработка со Бирото за Метрологија (БМ) и Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) и други релевантни институции
Мерка:	Постојана соработка со БМ и ИСРМ и воспоставување на соработка со други институции во областа на инфраструктура за квалитет
Активности:	Воспоставување на инфраструктура за квалитет согласно европските правила и пракса
Рок:	Континуирано
Надлежен за реализација:	ИАРМ
Цели кои треба да се постигнат:	<ul style="list-style-type: none"> - Активно учество во работата на техничките комитети (ТК) на ИСРМ за донесување на национални стандарди од областа на акредитацијата - Користење на потенцијалите на БМ (за областите за кои е опремено) за обезбедување на следливоста со калибрација на мерната и тест опрема на лабораториите кои поднеле барање за акредитација.

III. ФИСКАЛНИ ИМПЛИКАЦИИ

Раздел Програма Подпрограма Категорија О П И С	БУЏЕТ 2008						ВКУПНО расходи Централ ен буџет
	Буџет2007	Расходи на Основен буџет 2008		Расходи од самофинанси- рачки активности	Расходи од Заеми	Расходи од Донации	
		Буџет	Сопствени приходи				
ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА							
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	12,078	0	0	0	0	12,078
401	Основни плати и надоместоци	8,857	0	0	0	0	8,857
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	3,186	0	0	0	0	3,186
403	Останати придонеси од плати	35	0	0	0	0	35
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1,630	7,084	0	0	0	8,714
420	Патни и дневни расходи	400	2,730	0	0	0	3,130
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	400	1,010	0	0	0	1,410
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	80	139	0	0	0	219
424	Поправки и тековно одржување	50	195	0	0	0	245
425	Договорни услуги	500	2,410	0	0	0	2,910
426	Други тековни расходи	200	600	0	0	0	800
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1,500	135	0	0	0	1,635
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	1,500	135	0	0	0	1,635

8. Соработка со државни органи во Република Македонија

Задача:	Акредитација - алатка при доделување на овластувањата
Мерка:	Остварување на соработка на ИАРМ со министерствата во делот на овластувањето (нотификација) на телата за оцена на сообразност
Активности:	Соработка на ИАРМ со министерствата во делот на овластување (нотификација) на телата за оцена на сообразност и соодветните органи за надзор на пазарот
Рок:	континуирано
Надлежен за реализација:	ИАРМ во соработка со Владата на Република Македонија, надлежните министерства и органи за надзор на пазарот, а во доменот на своите надлежности
Цели кои треба да се постигнат:	- Отпочнување на користење на Проектот BERIS, компенента MSTQ, подкомпенента – акредитација, активност – формирање на MACAB (Македонски Совет за Оцена на Сообразност) - Пренесување на одредени надлежности од министерствата на MACAB

9. Промотивни активности

Задача:	Промовирање на системот на акредитација
Мерка:	Промоција на ИАРМ Работилници Брошури Информатор web-страница
Активности:	Април 2008, 5 години од формирањето на ИАРМ. Ноември 2008, промоција на ИАРМ пред апликацијата за MLA (Multilateral agreement) со ЕА во декември 2008. Работилници: 2 пати годишно Брошури: 4 пати годишно Информатор: 2 пати годишно web-страница: континуирано ажурирање
Рок:	Континуирано
Надлежен за реализација:	ИАРМ
Цели кои треба да се постигнат:	Да се создадат услови во инфраструктурата за потпишување на MLA со ЕА.

10. Инфраструктура за квалитет

Задача:	Развој на Инфраструктура за квалитет
Мерка:	Обука на кадрите на ИАРМ во областа на инфраструктура за квалитет
Активности:	- Учество на семинари, работилници и симпозиуми организирани на национално и меѓународно ниво од областа на инфраструктура за квалитет.
Рок:	Континуирано
Надлежен за реализација:	ИАРМ
Цели кои треба да се постигнат:	- Да се подобри нивото на знаење на кадрите во инфраструктурата за квалитет - Да се основа Тренинг Центар

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-8407/1-07
20 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

375.

Врз основа на член 43 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 160/07), на предлог на Бирото за регионален развој, Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.02.2008 година, донесе

**ПРОГРАМА
НА АКТИВНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛНИОТ
РАЗВОЈ ВО 2008 ГОДИНА**

Член 1

За поттикнување на рамномерниот регионален развој на Република Македонија во 2008 година, во Буџетот на Република Македонија за 2008 година, Раздел 280.01. Потпрограма 20- Развој на стопански недоволно развиените подрачја, ставка 488 – Капитални дотации до ЕЛС, се утврдени средства во износ од 166.395.000 денари од следните извори:

- од Буџетот на Република Македонија за 2008 година – 158.395.000 денари
- од други приходи – 8.000.000 денари

Член 2

Средствата од членот 1 од оваа програма ќе се користат за следните намени:

Намена	Вкупно денари
1. Неповратно учество во финансирање проекти во планските региони	88.476.500
2. Неповратно учество во финансирање проекти во подрачјата со специфични развојни потреби	25.279.000
3. Неповратно учество за финансирање проекти за развој на селата	12.639.500
4. Исплата на средства за плаќање на придонесите за ПИО и ЗО за лица кои имаат стекнато право на плаќање	26.000.000
5. Исплата на средства за одобрени регреси на дел од камати по користени кредити	14.000.000
Вкупно	166.395.000

Член 3

Средствата од членот 2 точка 1 од оваа програма во износ од 88.476.500 денари ќе се користат за финансирање проекти на планските региони, врз основа на предложени проекти од советите на осумте плански региони во Република Македонија.

Член 4

Средствата од членот 2 точка 2 од оваа програма во износ од 25.279.000 денари ќе се користат за финансирање проекти во подрачјата со специфични развојни потреби, определени со акт на Владата на Република Македонија.

Член 5

Средствата од членот 2 точка 3 од оваа програма во износ од 12.639.500 денари ќе се користат за финансирање проекти за развој на селата.

За користење на средствата од ставот 1 на овој член за одобрени проекти од општина со седиште во град, локалната самоуправа обезбедува учество од 50% од вредноста на проектот.

Одобрените проекти од членот 2 точка 3 од оваа програма од општина со седиште во село немаат обврска за кофинансирање на проектите.

Член 6

Средствата од членот 2 точка 4 од оваа програма во износ од 26.000.000 денари ќе се користат за исплата на придонесите за пензиско-инвалидско и здравствено осигурување за лицата кои имаат стекнато право на плаќање заклучно со 31.12.2007 година, согласно член 71 од Законот за рамномерен регионален развој и истите продолжуваат да го користат до остварувањето на правото на пензија согласно со закон.

Член 7

Средствата од членот 2 точка 5 од оваа програма во износ од 14.000.000 денари ќе се користат за исплата на обврските за одобрените регреси на дел од камати по користени кредити заклучно со 31.12.2007 година согласно член 72 од Законот за рамномерен регионален развој и истата продолжува до завршувањето на отплатата на кредитите.

Член 8

Средствата од член 2 точка 1, 2 и 3 од оваа програма ќе се одобруваат согласно утврдените принципи, цели и приоритети на регионалниот развој во Република Македонија и дефинираните мерки, инструменти и финансиски и други средства за нивна реализација утврдени со Стратегијата за регионален развој на Република Македонија и подзаконските акти за спроведување на Законот за рамномерен регионален развој.

Член 9

Средствата од член 2 точка 1, 2 и 3 од оваа програма, на предлог на Советот за рамномерен регионален развој се доделуваат на центрите за регионален развој и единиците на локалната самоуправа.

Член 10

Следење на користењето на средствата за поттикнување рамномерен регионален развој според оваа програма ќе врши Министерството за локална самоуправа преку извештаи за реализација на проектите за кои се доделени финансиски средства подготвени од центрите за развој на планските региони и носителите на проектите.

Член 11

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-967/1
18 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

376.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.02.2008 година, издава

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Акционерско друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ – Скопје, за време до 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во деловната просторија на ул. „Гоце Делчев“ бр. 5-, 6, 11 и 12, Прилеп.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 17 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 10000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-973/1
18 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

377.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.02.2008 година, издава

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „ЈНА“ бр. 8 – Гостивар.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 17 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-975/1
18 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

378.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.02.2008 година, издава

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Акционерско друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ – Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во основната просторија на ул. „Никола Карев“ бр. 20-Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-976/1
18 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

379.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.02.2008 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Трговското друштво ДИВИЕН ДОО експорт-импорт Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Васил Горгов“ бб, локал 1, 2 и 3 (ТЦ Капитанец), Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 10000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-977/1
18 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

380.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.02.2008 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Трговското друштво за приредување игри на среќа МОЗАРТ СПОРТС БЕТС ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на бул. „Јане Сандански“ бр. 68 Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 10000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-978/1
18 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

381.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.02.2008 година, издава

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-
СКИ НАТПРЕВАРИ“

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“ се издава на Друштвото за спортски активности Сектор Спорт ДОО Скопје, за време до 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. „11 Октомври“ бр. 28 – Скопје.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 10000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-979/1
12 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

382.

Врз основа на член 52 став 3, а во врска со член 12 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/2004), министерот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЗАКОПУВАЊЕ,
ИСКОПУВАЊЕ И ПРЕНОС НА ТЕЛОТО НА
УМРЕНО ЛИЦЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите и начинот на закопување, ископување и пренос на телото на умрено лице од едно погребно место, заради погреб во друго погребно место во исто населено место или од едно населено место заради погреб во друго населено место на територијата на Република Македонија или во странство, како и од странство во Република Македонија, со цел да се спречи ширење на зараза.

Член 2

Ископување и опремување на телото на умреното лице, како и опремување на умрено лице кое не било закопано заради пренос и погреб од едно погребно место во исто населено место или од едно место заради погреб во друго на територијата на Република Македонија или во странство, може да се врши само во присуство на државен санитарен и здравствен инспектор.

По исклучок од ставот 1 на овој член, опремување и пренос на телото на умрено воено лице и припадник на полицијата се врши во присуство на воен или друг овластен лекар.

Подрачното одделение на Државниот санитарен и здравствен инспекторат што ќе го издаде одобрението за пренесување на умрено лице заради погреб од едно место во друго на територијата на Република Македонија, за издаденото одобрение го известува подрачното одделение на подрачјето во кое треба да се изврши погребот.

Член 3

Ископување и пренос на телото на умрено лице може да се одобри по барање на членовите на потесно семејство на умреното лице.

Ако членовите на потесното семејство (брачен другар и деца) се умрени пред умреното лице за кое се бара пренос, барање може да поднесат и другите сродници, според редоследот утврден со прописите за наследување.

Барање може да поднесе и друго лице или правен субјект со овластување од страна на членовите на семејството на умреното лице.

Член 4

Ископување и пренос на телото на умрено лице, се врши ако барателот кон барањето приложи:

- доказ за идентитетот на умреното лице,
- доказ за причината за смртта на умреното лице,
- податок дали умреното лице било закопано,
- населено место, односно земја каде ќе биде закопано,
- превозно средство со кое ќе се изврши преносот на телото на умреното лице,
- податок дали телото на умреното лице се пренесува во придружба,
- граничен премин на државната граница на Република Македонија преку кој ќе се врши преносот на телото на умреното лице.

Одредбите од став 1 на овој член се применуваат и при пренос на урни заради погреб во Република Македонија.

Член 5

За пренос на телото на умрено лице преку граница или на територија на Република Македонија, потребна е спроводница која се издава на образец кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Ако телото на умрено лице се пренесува од воена единица или од единица на полиција во која умрело, потребна е спроводницата издадена од воен или друг овластен лекар кој присуствувал на опремувањето на телото на умреното лице.

Пренос на телото на умрено лице од странство заради закоп во Република Македонија односно во транзит преку територијата на Република Македонија се врши со спроводница издадена од надлежното дипломатско односно конзуларно претставништво на Република Македонија во државата од која се пренесува телото на умреното лице.

Спроводница за пренос на телото на умрено лице во транзит преку територија на Република Македонија се издава врз основа на одобрение за пренос издадено од државата од која телото на умреното лице се изнесува и од државата во која телото на умреното лице се пренесува заради закопување.

Член 6

Лицето кое пренесува тело на умрено лице од странство заради закоп во Република Македонија, за издаденото одобрение за пренос, датумот на преносот и местото од каде телото на умреното лице ќе се пренесе, го известува надлежното дипломатско односно конзуларно претставништво на Република Македонија во државата од која телото на умреното лице се пренесува, пред пристапување кон опремување на умреното лице.

II. ПРЕНОС НА ТЕЛОТО НА УМРЕНО ЛИЦЕ

Член 7

Пренос на телото на умреното лице кое не било закопано на територијата на Република Македонија, а за кое причината за смрт не е наведена во член 8 од овој правилник, се врши во дрвен сандак кој е направен така да може потполно да се затвори доколку превозот се врши со специјално превозно средство.

Преносот на телото на умреното лице кое не било закопано, а се врши со средствата на јавниот превоз, како и пренос на тело на умрено лице во странство, се врши исклучиво во залемен метален сандак кој е ставен во дрвен сандак.

Член 8

Пренос на телото на умрено лице кое починало од антракс, дифтерија, колера, чума, синдром на стекнат недостаток на имунитетот, црвен тифус, паратифус А и Б, вирусни хеморагични трески (Ebola, Lassa i Marburg), заразна жолтица или жолта треска, а кое не било закопано, се врши само во затворен и залемен метален сандак кој се става во дрвен сандак со претходно завиткување на телото во платно натопено со соодветен раствор на дезинфекционо средство, а празнината на металниот сандак се исполнува со дрвени струготини.

Член 9

Пренос на телото на умрено лице кое било закопано во дрвен сандак или било погребано без дрвен сандак, по ископувањето се става во метален сандак кој се залемува и се става во дрвен сандак така што да не може да се поместува, без оглед на превозното средство со кое ќе се пренесува.

Член 10

Пренос на телото на умрено лице кое не било закопано заради кремирање, а чија причина на смрт не е наведена во член 8 од овој правилник, може да се изврши само ако телото е:

- ставено во пластична полиетиленска вреќа со патент и со дебелина од 200 микрони и
- сместено во сандак направен од меко дрво без метални и пластични споеви, така што празнината на сандакот да биде исполнета со дрвени струготини.

Член 11

Пренос на телото на умрено лице кое не било закопано заради кремирање, а починало од некоја заразна боелст наведена во член 8 од овој правилник, може да се изврши ако телото е завиткано во платно натопено во соодветно дезинфекционо средство, а потоа ставено во пластична полиетиленска вреќа со патент и со дебелина од 200 микрони и сместено во дрвен сандак изработен од меко дрво без метални и пластични споеви.

Член 12

Телото на умреното лице кое се ископува заради закоп во друго погребно место во Република Македонија или странство, после десет години од денот на закопот, може да се пренесува во дрвен или метален сандак.

Член 13

Како средства за превоз на тело на умрено лице во смисла на овој правилник се сметаат: специјално превозно средство кое служи исклучиво за пренос на умрени лица (во понатамошен текст: специјално возило) и средства за јавен превоз: автобус, автомобил, камион, железнички вагон и авион.

Член 14

Пренос на телото на умрено лице со автобус или камион, може да се врши само доколку во него истовремено не се врши превоз на патници ниту каков било друг товар.

Член 15

Пренос на телото на умрено лице со железница се врши ако телото е опремено согласно член 8 и 9 од овој правилник во посебен - затворен вагон. Во еден вагон можат да се пренесуваат и тела на повеќе умрени лица.

Ако телото на умреното лице се наоѓа во специјално возило натоварено во воз, тоа може да се превезува и во отворен вагон.

Член 16

Пренос на телото на умрено лице со авион во редовниот воздушен сообраќај, може да се врши само во определен простор (багажник), ако просторот е на погоден начин издвоен од просторот за багаж.

Пренос на телото на умрено лице со посебен авион може да се врши и во патничка кабина, ако телото на умреното лице е опремено на начин пропишан во член 8 и член 9 од овој правилник.

Член 17

Пренос на телото на умрено лице може да се врши со специјално возило само ако сопственикот на возилото има добиено дозвола од Државниот санитарен и здравствен инспекторат дека возилото ги задоволува санитарно-хигиенски и технички услови за обавување на дејност.

Како санитарно-хигиенски и технички услови во смисла на став 1 од овој член се сметаат:

- преграда од цврст материјал која се наоѓа помеѓу просторот за возачот и просторот во кој се наоѓа телото на умреното лице;
- внатрешноста на просторот во кој се пренесува умреното лице треба да биде обложена со материјал кој може да се мие и дезинфицира;
- обезбедена вентилација на просторот во кој се пренесува умреното лице;
- на специјалното возило да биде истакнат знак за дејноста која се врши со возилото.

Член 18

Преносот на телото на умрено лице од странство во Република Македонија, заради закоп, може да се изврши по претходно добиено одобрение што го издава надлежното дипломатско односно конзуларно претставништво на Република Македонија во државата од која се пренесува телото на умрено лице.

Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат и за пренесување на урни од странство во Република Македонија заради закопување.

III. ЗАКОПУВАЊЕ НА ТЕЛО НА УМРЕНО ЛИЦЕ

Член 19

Закопување на телото на умрено лице се врши во најкраток можен временски период, а најдоцна во рок од 24 часа по извршениот пренос.

Член 20

Во населени места каде постојат мртвечници, закопувањето се одвива од мртвечницата. Ако на гробиштата нема мртвечница, закопувањето се врши од станбениот објект или друг објект каде што настапила смртта на лицето кое треба да се закопа.

IV. ИСКОПУВАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА ТЕЛО НА УМРЕНО ЛИЦЕ

Член 21

При ископување на телото на умрено лице, без оглед на причината на смртта и начинот на закоп, се врши дезинфекција на сандакот и непосредната околина со соодветно дезинфекционо средство.

Телото на умрено лице од антракс, дифтерија, колера, чума, синдром на стекнат недостаток на имунитетот, црвен тифус, паратифус А и Б, вирусни хемора-

гични трески (Ebola, Lassa и Marburg), заразна жолтица или жолта треска, а кое било закопано во дрвен сандак, може да се ископува (ексхумира) дури по истекот на една година од денот на закопот.

Член 22

Ископување на телото на умрено лице не може да се дозволи во периодот од 1 јуни до 31 август, ако умреното лице било закопано само во дрвен сандак, а ископувањето се врши пред истекот на десет години сметајќи од денот на закопот.

Член 23

Ископување на телото на умрено лице се врши од лица кои немаат рани, красти или исечени места на кожата.

Лицата од став 1 од овој член за време на работата треба да носат заштитна облека со гумена престилка, гумени долги ракавици и гумени чизми, кои се употребуваат само за таа намена и се дезинфицираат после секоја употреба.

Член 24

Ископувањето и опремувањето на телото на умреното лице како и затворање, лемење и печатење на сандакот заради пренос од странство во Република Македонија, се врши во присуство на претставник на дипломатско односно конзуларното претставништво на Република Македонија во државата од која се пренесува телото на умреното лице.

Во случајот од став 1 на овој член, сандакот со опременото тело на умрено лице заради пренос во Република Македонија, треба да биде запечатен со печат на дипломатско односно конзуларното претставништво на Република Македонија чиј претставник присуствувал при ископувањето и опремувањето.

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, ако за ископување и опремување на тело на умрено лице прописите на државата каде што лицето е починато налагаат присуство на надлежен орган на таа држава, надлежното дипломатско односно конзуларно претставништво на Република Македонија може да одлучи да не присуствува овластен претставник при ископување и опремување на умреното лице.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да се применува Правилникот за условите и начинот на ископување и пренесување умрени лица („Службен лист на СФРЈ“ бр. 42/1985) и престанува да важи Правилникот за условите и начинот на пренесување на умрените лица, како и за ископување и пренесување на умрените лица („Службен весник на СРМ“ бр. 45/1976).

Член 26

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16-2347/1
14 февруари 2008 година
Скопје

Министер,
д-р **Имер Селмани**, с.р.

Штембил на органот што
ја издал спроводницата

Образец на спроводницата за
пренесувањена умреното лице
(Формат 210x297мм)

СПРОВОДНИЦА ЗА ПРЕНОС НА ТЕЛОТО НА УМРЕНО ЛИЦЕ

А. ПОДАТОЦИ ЗА УМРЕНОТО ЛИЦЕ:	
1.	Семејно (за мажени жени и моминско), татково и родено име
2.	Ден, месец, година, место и земја на раѓање
3.	Државјанство
4.	Час, ден, месец, година, место и земја кога и каде настапила смртта
5.	Причина на смртта (на латински и народен јазик)
6.	Дали умреното лице било закопано (ДА - НЕ)
7.	Дали умреното лице е умрено од заразна болест (ДА - НЕ)
Б. ДРУГИ ПОДАТОЦИ:	
1.	Место (општина),односно земја во која се пренесува умреното лице
2.	Превозно средство со кое ќе се изврши превозот и начинот на превоз
3.	Место на преминување на државната граница
4.	Начин на кој е утврден идентитетот на умреното лице
5.	Број на одобрението за пренос на умреното лице и назив на органот што го издал одобрението
6.	Одобрението издадено на барање на:
7.	Пренесување на умреното лице се врши во придуржба на:

Опремувањето на телото на умрено лице е извршено на начин пропишан во Правилникот за условите и начинот на закопување, ископување и пренос на телото на умрено лице („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/08)

Датум на издавање на спроводницата

Потпис на издавачот на спроводницата

М.П.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

383.

Врз основа член 47 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија” бр. 92/07), министерот за труд и социјална политика донесе

П РА В И Л Н И К ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ИЗЛОЖЕНИ НА РИЗИК ОД МЕХАНИЧКИ ВИБРАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат минималните барања за заштита на вработените од ризиците по нивно здравје и безбедност, кои настануваат или за кои постои можност да настанат од изложеност на механички вибрации.

Член 2

Одредбите на овој правилник се применуваат за активности каде вработените се изложени или постои можност да бидат изложени на ризици од механички вибрации за време на нивната работа.

Член 3

Одделни поими употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. “вибрација дланка – рака”: механичка вибрација која кога се пренесува на човечкиот систем дланка – рака, предизвикува ризици по здравјето и безбедноста на вработените, а посебно васкуларни, коскени или зглобни, невролошки или мускулни нарушувања;

2. “вибрации на целото - тело”: механичка вибрација која кога се пренесува на целото тело, предизвикува ризици по здравјето и безбедноста на вработените, а посебно неподвижност на долниот дел на грбот и оштетување на рбетот.

Член 4

Гранични вредности на изложеноста и вредности при работа се:

1. За вибрациите дланка-рака:

- граничната вредност на дневната изложеност при работа земена како стандард за период од 8 часа, изнесува $5\text{m}/\text{s}^2$

- вредноста на дневна изложеност при работа земена како стандард за период од 8 часа, изнесува $2,5\text{m}/\text{s}^2$

2. За вибрации на цело – тело:

- граничната вредност на дневната изложеност земена како стандард за период од 8 часа, изнесува $1,15\text{m}/\text{s}^2$.

- вредноста на дневна изложеност при вршење на работи земена како стандард за период од 8 часа, изнесува $0,5\text{m}/\text{s}^2$.

Изложеноста на вработените на вибрации дланка - рака и цело – тело треба да се одредува или да се мери врз основа на одредбите од точка 1 дел А и Б од Прилогот, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Нивото на механичките вибрации на кои што се изложени вработените се одредува од страна на работодавачот, а доколку е потребно, ќе се врши мерење на нивото на механичките вибрации во согласност со точката 2 на дел А односно точка 2 на дел Б од Прилогот.

Нивото на изложеност на механички вибрации може да се одредува по пат на надгледување на специфичните работни постапки и со упатување на релевантните информации за веројатната јачина (магнитуда) на

вибрацијата карактеристична за опремата, или за типовите за опрема кои се употребуваат на конкретните услови на примена, вклучувајќи и информации кои ги дава производителот за опремата.

При спроведување на проценка на ризикот, од страна на работодавачот треба да се посветува посебно внимание на:

- степенот, видот и времетраењето на изложеноста, вклучувајќи и било какви изложувања на повремени вибрации или повторени удари;

- граничните вредности на изложеноста и вредности при вршење на работи утврдени во член 4 во овој правилник;

- сите ефекти по здравјето и безбедноста на вработените при одреден ризик;

- сите посредни ефекти по безбедноста на вработениот кои настануваат како резултат на меѓусебно влијание помеѓу механичкото вибрирање и работното место односно опремата за работа;

- информацијата обезбедена од производителите на опремата за работа во согласност со закон и друг пропис;

- дали постои опрема за замена, дизајнирана за намалување на нивото на изложеноста на механички вибрации;

- продолжување на изложеноста на вибрациите на цело - тело после редовното работно време, под одговорноста на работодавачот;

- посебни работни услови (ниски или високи температури, влага и др.);

- соодветни информации добиени преку здравствени прегледи.

Одредбите од став 3 алинеја 4 на овој член посебно се применува доколку механичката вибрација го спречува правилното одржување на контролата или читањето на индикаторите, односно ја попречува стабилноста на структурите или безбедноста на точките на поврзување при вибрациите рака-дланка и цело тело.

Одредбите од став 3 алинеја 7 од овој член, посебно се применува доколку поради природата на активноста, за вработениот е корисна употребата на остатокот од капацитетот кој што е контролиран од страна на работодавачот, а изложеноста на вибрациите на целото тело во тие капацитети треба да се сведе на ниво соодветно со нивната намена и услови на употреба, освен во случај на “виша сила”.

Член 6

Ризиците кои настануваат од изложеноста на механички вибрации треба да се отстранат при нивното настанување или да се намалат на минимум, со тоа што ќе се земе во предвид техничкиот напредок и достапноста на мерки за контрола на ризикот при самото настанување.

Врз основа на проценката на ризикот од член 5 од овој правилник, доколку се надминат вредностите на изложеност при работа утврдени во член 4 точка 1 алинеја 2 и точка 2 алинеја 2 од овој правилник, од страна на работодавачот треба да се изготви и спроведе програма за технички и организациски мерки со цел да се намали на минимум изложувањето од механички вибрации и други придружни ризици, а земајќи во предвид посебно:

- други методи за работа, кои имаат помала изложеност на механички вибрации;

- избор на соодветна опрема за работа со соодветен ергономски дизајн, земајќи ја во предвид работата која се извршува, а која предизвикува најмало можно вибрирање;

- набавка на помошна опрема која го намалува ризикот од повреди предизвикани од вибрирањето, како на пример седиштата кои ефективно го намалуваат вибрирањето на целото тело, како и рачки кои го намалуваат вибрирањето кое се пренесува на системот дланка-рака;

- соодветни програми за одржување на опремата за работа, работното место и системот на работните места;

- дизајнот и планот на работните места;

- соодветна информација и обука на вработените за правилна и безбедна употреба на опремата за работа, со цел да се намали до минимум нивната изложеност на механички вибрации;

- ограничување на времетраењето и на интензитетот на изложеност;

- соодветен распоред на работата со соодветни периоди за одмор;

- набавка на одела (облека) за заштита на изложени вработени од студено време и влага.

Во ниеден случај, вработените не треба да бидат изложени над граничните вредности на изложеност.

Доколку и покрај сите мерки превземени од страна на работодавачот согласно овој правилник, дојде до надминување на граничните вредности на изложеност, од страна на работодавачот треба веднаш да се превземат дејствија за намалување на изложеноста под граничните вредности на изложеност. Работодавачот треба да ги идентификува причините поради кои дошло до надминување на граничните вредности на изложеност и да ги дополни заштитните и превентивните мерки со цел да се спречи нивното повторно надминување.

Член 7

На вработените кои се изложени на ризици од механички вибрации за време на работата и/или на нивните претставници, од страна работодавачот треба да се обезбеди да добиваат информации и обука за резултатот од проценката на ризикот според членот 5 од овој правилник, а посебно во врска со:

- преземените мерки согласно овој правилник со цел да се одстранат или да се намалат до минимум ризиците од механички вибрации;

- граничните вредности на изложеност и вредности на изложеност при вршење на работи;

- резултатите од проценката и од мерењето на механичките вибрации спроведени согласно членот 5 од овој правилник и потенцијалната повреда која може да ја предизвика опремата за работа која е во употреба;

- зошто и како се откриваат и се пријавуваат знаци за повреда;

- условите на кои вработените имаат право на здравствен преглед, и

- безбедни работни постапки за намалување до минимум на изложеност на механички вибрации.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1808/1
15 февруари 2008 година
Скопје

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.

ПРИЛОГ

А. Вибрации дланка - рака

1. Проценка на изложеност

Проценка на нивото на изложеност од вибрации дланка - рака се заснова на пресметката на вредноста на дневната изложеност која е нормална за осумчасовен период $A(8)$, изразена како квадратен корен од збирот на квадратите (rms) (вкупна вредност) на вредностите на забрзувањето пондерирано со фреквенцијата, а утврдено на три ортогонални оски a_{hwX} , a_{hwY} , a_{hwZ} , согласно дефинициите во поглавијата 4 и 5 и Прилогот А на ISO стандардот 5349 1(2001).

Проценка на нивото на изложеност се врши врз основа на пресметката базирана на информацијата на производителите за нивото на емисијата од опремата за работа која се употребува и базирана на основа надгледување на специфичните работни практики односно на мерењата.

2. Мерење

Кога се врши мерење во согласност со член 5 став 1 од овој правилник:

(а) методите кои се употребуваат вклучуваат избор на примерок, кој ја покажува личната изложеност на вработениот на дадената механичка вибрација, а методите и апаратурата кои се применуваат треба да бидат приспособени на посебните карактеристики на механичката вибрација која што се мери, на факторите на средината и на карактеристиките на апаратурата за мерење во согласност со стандардот ISO 5349 – 2 (2001);

(б) кога се работи за делови кои треба да се држат со двете дланки, тогаш потребно е да се вршат мерења за секоја дланка.

Изложеноста се определува со упатување на повисоката од двете вредности, при што треба да се изнесе и информацијата за другата дланка.

3. Лични штитници

Личната заштитна опрема против вибрации за дланка - рака може да има свој придонес кон програмите со мерки, наведени во членот 6 став 2 од овој правилник.

Б: Вибрации на цело- тело

1. Проценка на изложеност

Проценка на нивото на изложеност од вибрации се заснова на пресметката на дневната изложеност $A(8)$, изразена како еквивалент на континуираното забрзување за време од 8 часа, пресметано како највисока вредност (rms), односно најголема вредност на дозата на вибрирање (VDV) на забрзувањето, пондирирано со фреквенцијата а утврдено на 3 ортогонални оски (1,4 a_{wx} , 1,4 a_{wy} , 1,4 a_{wz}) за вработен кој што седи или вработен кој што стои) во согласност поглавијата 5, 6 и 7 од Прилогот А и Б на стандардот ISO 2631 –1(1997).

Проценка на нивото на изложеност се врши врз основа на пресметката базирана на информациите на производителите за нивото на емисија на опремата за работа кои се употребува и базирано на надгледување на специфичните работни практики односно на мерењата.

2. Мерење

Кога се врши мерење во согласност со член 5 став 1 од овој правилник, методите кои се употребуваат вклучуваат избор на примерок, кој ја претставува личната изложеност на вработениот на дадената механичка вибрација, а методите и апаратурата кои се применуваат треба да бидат прилагодени на посебните карактеристики на механичката вибрација која што се мери, на факторите на средината и на карактеристиките на апаратурата за мерење.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 384.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 6 февруари 2008 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) членот 45 став 2 од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2005 и 70/2006) и

б) Критериумите за надомест на нематеријална штета поради смрт, телесна повреда и нарушување на здравјето од употреба на моторни возила, донесени во октомври 2006 година од Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност при Владата на Република Македонија.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива на Слободан Илиќ и Трајче Китановски, адвокати од Скопје со Решение У.бр.4/2007 од 12 декември 2007 година, поведе постапка за оценување на уставноста на членот 45 став 2 од Законот означен во точката 1 а) од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за неговата согласност со членот 8 став 1 алинеја 4, со Амандманот XXV и членот 91 алинеи 1 и 5 од Уставот. Исто така, Судот, со истото решение поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Критериумите означени во точката 1 б) од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за нивната согласност со членот 8 став 1 алинеи 3 и 4, членот 52, Амандманот XXV и членот 91 алинеи 1 и 5 од Уставот, со членот 45 став 2 од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот и членот 189 од Законот за облигационите односи.

4. Судот на седницата утврди дека, според член 45 став 2 од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, Комисијата утврдува критериуми за надомест на штета поради смрт, телесна повреда и нарушување на здравјето и истите ги доставува до судовите заради одлучување при утврдувањето на надомест на штета поради смрт, телесна повреда и нарушување на здравјето.

Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност на Владата на Република Македонија на седница одржана на 24 октомври 2006 година, врз основа на оспорениот член 45 став 2 од Законот ги донела оспорените критериуми. Во нив се утврдени околности од кои ќе зависи висината на надоместокот за: претрпена физичка болка, претрпен страв, намалената животна активност, душевната болка поради нагрденост, претрпена душевна болка поради смрт на блиско лице и надоместокот за душевна болка поради особено тежок инвалидитет на блиско лице. Исто така, во Критериумите е даден табеларен преглед на посебните видови на надоместоци со утврдување на минимален и максимален износ. По однос на доставувањето и примената на Критериумите во нив е определено дека, согласно оспорениот член 45 став 2 од Законот ќе се достават до сите основни и апелациони судови и Врховниот суд на Република Македонија, најдоцна до 15 ноември 2006 година, заради одлучување при утврдување надомест на штета поради смрт, телесна повреда и нарушување на здравјето. Во истиот рок Критериумите ќе се достават и до сите друштва за осигурување и Националното

Биро за осигурување заради задолжителна примена при решавање на барањата за надомест на штета во вонсудската постапка. Критериумите ќе се применуваат од 1 јануари 2007 година на сите предмети што се во постапка на одлучување (вонсудски и судски).

5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според членот 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според Амандманот XXV на Уставот, судската власт ја вршат судовите. Судовите се самостојни и независни. Судовите судат врз основа на Уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот. Забранети се вонредни судови. Видовите, надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и составот на судовите, како и постапката пред нив, се уредуваат со закон што се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

Во членот 88 од Уставот е предвидено дека Владата е носител на извршната власт, а според членот 91 алинеи 1 и 5 од Уставот, Владата на Република Македонија ја утврдува политиката на извршувањето на законите и донесува уредби и други прописи за извршување на законите.

Согласно член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006 и 115/2007), со одлука Владата одлучува за одделни прашања и мерки за извршување на законите, основа стручни и други служби за своите потреби и заеднички служби за потребите на Владата и на министерствата и другите органи на државната управа.

Од наведените одредби произлегува дека Владата на Република Македонија, како носител на извршна власт има уставно и законско овластување во насока на реализација на законски одредби да разработи одделни одредби на закон и другите прашања заради нивно извршување.

Оттука, според Судот не е спорно дека Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност, формирана од Владата, согласно член 44 од Законот за осигурување во сообраќајот може во функција на разработка на одделни законски одредби да носи подзаконски акти, кога за тоа постои реална и правно оправдана потреба.

Според членот 189 од Законот за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/2001, 4/2002 и 5/2003), за претрпени физички болки, за претрпени душевни болки поради намалување на животната активност, нагрденост, повреда на угледот, честа, слободата или правата на личноста, смрт на блиско лице, како и за страв судот, ако најде дека околностите на случајот, а особено јачината на болките, стравот и нивното траење го оправдува тоа, ќе досуди спрavedлив паричен надомест, независно од надоместот на материјалната штета, како и во нејзино отсуство (став 1). При одлучувањето за барањето за надомест на нематеријална штета, како и за висината на нејзиниот надомест, судот ќе води сметка за значењето на повреденото добро и за целта за која служи тој надомест, но и за тоа со него да не им се погодува на стремежите што не се спојливи со неговата природа (став 2).

Тргувајќи од анализата на наведената законска одредба произлегува дека критериумите од кои ќе зависи колкав надоместок ќе биде досуден во судска постапка се дадени во членот 189 од Законот за облигационите односи, при што како ограничувачки фактори по однос на висината на надоместот на штета се јавуваат јачината на болките, стравот и нивното траење, значењето на повреденото добро и целта за која треба да служи надоместокот.

Оттаму, при ваква законска уреденост се поставува прашањето која е уставната оправданост во оспорениот член 45 став 2 од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот воопшто да се предвиди овластување за Комисијата за автомобилска одговорност да утврдува критериуми за надомест на штета поради смрт, телесна повреда и нарушување на здравјето и истите да ги достави до судовите заради одлучување при утврдувањето на надомест на ваков вид штета.

Според оценка на Судот не постои уставна оправданост за нормативниот потег од оспорениот член 45 став 2 од Законот, а при состојба на јасно определени критериуми од кои зависи висината на досудениот износ на име нематеријална штета (околностите на случајот, јачината на болките, стравот и нивното траење), како и при состојба кога судовите според Амандманот XXV на Уставот се самостојни и независни и судат врз основа на Уставот, законите и меѓународните договори, ратификувани во согласност со Уставот.

Со оглед на тоа што не постои уставна издржаност на потребата од натамошна разработка на проблематиката особено не по однос на постапувањето на судовите при досудувањето на ваков вид надоместок, Судот оцени дека оспорената законска одредба не е во согласност со членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот, односно владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија. Дотолку повеќе ако се има предвид дека нематеријалната штета е штета која не може однапред да се определи во фиксен паричен износ утврден во закон. Таа престапува посебен вид на материјална сатисфакција која треба повторно да ја воспостави психичката рамнотежа која била нарушена со трпењето на некоја физичка или психичка болка, кога тоа е можно и е позната уште како *pretium doloris, pecunia doloris*. Истата зависи од низа околности чие постоење, јачина, интензитет и времетраење во најголем број случаи се утврдува по пат на вештачење. Потоа судот врз основа на вештиот наод и мислење, имајќи ги предвид сите околности на случајот досудува справедлив паричен надоместок.

Според Судот прашање е дали осигурителните компании во исплатата на ваков вид штета имаат потреба од унифицирана насока или правни правила за воедначен пристап во исплатата на нематеријалната штета во вонсудска постапка за која намена донесените критериуми би можеле да имаат примена. Притоа, ако целта на законодавецот била да се разработат законски утврдените критериуми од кои би зависела висината на надоместокот на штета, во оспорените критериуми извршната власт отишла понатаму одредувајќи минимални и максимални износи на секој конкретен надоместок и определила критериумите да бидат доставени до судовите заради одлучување при утврдувањето на надоместокот. Меѓутоа, во законските одредби, вклучувајќи го и членот 45 став 2 од Законот не постои овластување за операционализација на висината на надоместокот, туку само за критериумите.

Оттаму, на судовите им се наметнува надоместокот да го определуваат не само врз основа на критериумите утврдени во законските одредби, туку и врз основа на критериуми и според рамка дадена во донесените критериуми. Ова не е во согласност со членот 8 став 1 алинеја 4 и Амандманот XXV на Уставот поради што се доведува во прашање поделбата на државната власт на извршна, законодавна и судска, односно доаѓа до мешање на извршната во судската власт, како независна и самостојна власт.

Врз основа на изнесеното Судот оцени дека оспорениот член 45 став 2 од Законот не е во согласност со членот 8 став 1 алинеја 4, со Амандманот XXV и со членот 91 алинеи 1 и 5 од Уставот.

Имајќи предвид дека Судот не наоѓа уставно оправдан основ за егзистирање на членот 45 став 2 од Законот под сомнение се доведе и егзистенцијата на Критериумите како акт што произлегол од оваа законска одредба во функција на нејзина разработка.

Имено, анализата на Судот покажа дека во законските одредби и посебно во оспорениот член 45 став 2 од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот не е дадено овластување во функција на разработка по однос на висината на овој вид надоместок. Исто така, при оцената на уставноста и законитоста на оспорените критериуми од аспект на принципот за поделба на државната власт, особено внимание привлекоа завршните одредби во кои е предвидено Критериумите да се достават до сите основни и апелациони судови и Врховниот суд на Република Македонија најдоцна до 15 ноември 2006 година, заради одлучување при утврдување на ваков вид надомест на штета и да се применуваат од 1 јануари 2007 година на сите предмети што се во постапка на судско одлучување.

Ваквата нормираност, според Судот претставува навлегување на извршната во судската власт од причина што на судовите им се наметнува задолжителна примена на критериумите, како подзаконски акт во кој се дадени критериуми и е определен минимален и максимален износ на нематеријална штета по однос на сите нерешени случаи сметано од 1 јануари 2007 година.

Оттаму, по однос на оспорените критериуми Судот оцени дека не се во согласност со член 8 став 1 алинеи 3 и 4, членот 52, Амандманот XXV и член 91 алинеи 1 и 5 од Уставот, како и со членот 189 од Законот за облигационите односи.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите: Лилјана Ингилизова-Ристова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.4/2007
6 февруари 2008 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламирање 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

